


ПЕЛАГОНСКИ  
КУЛТУРНО - НАУЧНИ СРЕДБИ



ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

19

- НОВАЦИ, 2023-

НОВАЦИ, 2024

ПЕЛАГОНСКИ  
КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ  
НОВАЦИ

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ 19  
НОВАЦИ 2023



НОВАЦИ, 2024

**Издавач:**

Пелагонски културно-научни средби – Новаци

**За издавачот:**

д-р Весна Калпаковска

**Главен и одговорен уредник:**

д-р Весна Калпаковска

**Редакција**

Трајан Митровски  
Биљана Т. Димко  
Ристе Котевски

**Лектура:**

Христијан Ачиоски

**Компјутерска обработка**

д-р Весна Калпаковска

Новаци, 2024

Трудовите се прифатени и одобрени од Советот на Пелагонски културно-научни средби:

Биљана Т. Димко  
Трајан Митровски  
Јован Ѓуровски  
Ристе Котевски  
Божин М. Андоновски  
Проф. д-р Никола В. Димитров  
Проф. д-р Ромина Кабранова  
Антоанета Петровска  
Никола В. Ристевски

**ПЕЛАГОНСКИ  
КУЛТУРНО-НАУЧНИ СРЕДБИ  
НОВАЦИ**

**ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ  
19  
НОВАЦИ 2023**



**НОВАЦИ, 2024**

CIP - Каталогизација во публикација  
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент  
Охридски", Скопје

821.163.3.09(062)(082)

304.2(062)(082)

821.163.3(082)

ПЕЛАГОНСКИ културно-научни средби : зборник на  
трудови : 19 : Новации  
2023 / [главен и одговорен уредник Весна Калпаковска]. -  
Новации :  
Пелагонски културно-научни средби, 2024. - 194 стр. :  
илустр. ; 25 см

Фусноти кон текстот. - Библиографија кон одделни  
трудови

ISBN 978-608-66686-6-2

а) Македонска книжевност -- Собири -- Зборници б)  
Општествени и културни  
прашања -- Собири -- Зборници

COBISS.MK-ID 64409093

## СОДРЖИНА

Предговор кон Зборник на трудови бр. 19.....6

### СВЕЧЕН ДЕЛ

**Весна Калпаковска**

Пригодна реч кон 23 Пелагонски културно-научни средби.....9

### ДОБИТНИЦИ НА ПРИЗНАНИЈА

**Весна Калпаковска**

Проф. д-р Осман Кадриу – добитник на Повелбата за животно дело.....12

**Биљана Т. Димко**

Снежана Алексиќ Станојловиќ – добитник на наградата Златен клас за македонски вонес.....15

**Биљана Т. Димко**

Филип Димкоски – добитник на признание „Панде Манојлов“.....16

### ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ЕТНОГРАФИЈА, СТОПАНСТВО

**Душан Б. Симиќ**, Охрид во делата на византиските историчари во 15 век.....20

**Ристе Котевски**, Сведоштва за војводата Тодор Цветков-Фурнацијата.....32

**Никола Димитров - Виктор Калаузи**, Атрактивни мотиви за планинарење во јужниот дел на Баба Планина.....46

**Менди Солунчевски**, Учество на воени старешини и војници од Општина Новаци во војната на Р Македонија во 2001 г.....62

**Горѓи Прчков**, Од шепотот на тајните на старите занаетчи во Битола: Изработка на машки и женски чевли.....69

**Гоце Талевски**, Традиционалните млечни производи во Пелагонискиот Регион.....73

### ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ПСИХОЛОГИЈА, ЕКОНОМИЈА, ОПШТЕСТВО

**Марија Котевска**, Емоционална интелигенција и нејзини импликации врз образоването и работните перформанси.....85

**Симона Апостоловска**, Амбивертији деца/лица.....91

**Дијана Христовска-Магдалена Сајкова**, Современа концепцијска поставеност на педагошкото водство.....94

### УМЕТНИЧКИ И КНИЖЕВНИ ЗАПИСИ

**Анита Ангелевска**, Означуваното на ликот – семиолошки статус на ликот Калеш Анѓа.....105

<b>Јованка Денкова</b> , „Што ако не постоеше полна Месечина“ од Мила Кралева – роман разгледница за првата љубов.....	118
<b>Петре Димовски</b> , Филозофските погледи на Владимир Костов.....	127
<b>Васил Тоциновски</b> , Човечки судбини и страдања.....	134

#### ПРОЗНИ ЗАПИСИ

<b>Божин Андоновски</b> , Разделба.....	140
<b>Бисера Ѓуровска</b> , Господин Имитирон.....	154
<b>Јован Ѓуровски</b> , Збогум не ти реков.....	157
<b>Горѓи Лазаревски</b> Рансто срце.....	165
<b>Горѓи Прчков</b> , Со Гургуро на гробишта.....	169
<b>КОПРИНЕНИ НИШКИ ОД ДУШАТА (ПОЕЗИЈА)</b>	
<b>Филип Димкоски</b> , Ќе те разиежнам, Како тревата.....	187
<b>In memoriam</b> – Горѓи Лазаревски.....	190

**Никола В. Димитров<sup>1</sup>**  
**nikola.dimitrov@ugd.edu.mk**  
**Виктор Калаузи<sup>2</sup>**

## **АТРАКТИВНИ МОТИВИ ЗА ПЛАНИНАРЕЊЕ ВО ЈУЖНИОТ ДЕЛ НА БАБА ПЛАНИНА**

### **Анграптакт**

Јужниот дел на Баба Планина располага со одлични услови за планинарење. Цел на трудот е претставување на повеќе атрактивни мотиви во јужниот дел на планината Баба со можност за активно планинарење. Дадени се податоци за едно глацијално планинско езеро, цирк, валов, врвови со одлични панорами, реки и извори богати со вода, две бари, локалитети за одмор, патеки за планинарење, планински велосипедизам и сл.

**Клучни зборови:** Брајчинска Река, Гавран, Поило, Калојзана, Ржана, Цуце, Балтан.

### **ATTRACTIVE MOTIVES FOR HIKING IN THE SOUTHERN PART OF BABA MOUNTAIN**

*Nikola V. Dimitrov and Viktor Kalauzi*

### **Abstract**

The southern part of Baba Mountain has excellent conditions for hiking. The aim of the paper is to present several attractive motifs in the southern part of Baba Mountain with the possibility of active hiking. Information is provided on a glacial mountain lake, a cirque, a wave, peaks with excellent panoramas, rivers and springs rich in water, two ponds, recreation sites, hiking trails, mountain biking, etc.

**Keywords:** Brajcinska Reka, Gavran, Poilo, Kalojzana, Rzana, Cuce, Baltan

<sup>1</sup> Д-р. Никола В. Димитров, редовен професор на Факултетот за туризам и бизнис логистика и Факултетот за природни и технички науки, студиска програма Географија, при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

<sup>2</sup> Виктор Калаузи, ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ – Битола. Економист, планинар високогорец и пасиониран фотограф на планините.

## **Вовед**

Најужните делови на Баба Планина, сега дел од Националниот парк „Пелистер“ влегуваат во пограничниот појас меѓу РС Македонија и Р Гриција. До пред извесно време граничната зона беше забранет простор за посета и истражување. Поведени од нашите амбиции за истражување, планинарење и фотографирање, а мотивирани од помислата дека може да се движиме во оваа погранична зона, одлучувме да го посетиме наведениот простор. Така, од 2020 година, па најмуу реализираме повеќе посети на овој простор. Резултатите од нашите теренски истражувања се поткрепени со повеќе фотографии кои ги изнесуваме во делот што следи.

## **Резултати од истражувањето**

Во најјужниот дел на Баба Планина издвојуваме две групи природни атрактивни мотиви за планинарење, и тоа:

- Геоморфолошки објекти
- Хидрографски објекти

### **1. Геоморфолошки објекти.**

Во оваа група на атрактивни мотивски објекти за планинарење и посета ги издвојуваме: високите врвови со над 2 000 мив, планинските страни со одлични панорами, каменјари, планинските зарамини, флувиоглацијални тераси, валов на Брајчинска Река, еден цирк „Дупка“, разновиден моренски материјал и др.

#### **Цирк „Дупка“**

Еден од најзначајните геоморфолошки објекти е циркот „Дупка“ или „Рупа“ (српски назив). Овој цирк е остаток од вирмска глатација на Баба Планина со врвот Пелистер, и истовремено е најјужен цирк во Македонија. Циркот се наоѓа под гребенот Гавран (2 116 мив) и во изворишниот дел на Брајчинска Река. Циркот има североисточна експозиција со широчина од околу 500 метри, а должина од околу 360 метри. Рамката на циркот се протега по гребенот Гавран со должина од над 3 км и во правец на протегање југ – југозапад од 2 060 до 2 100 мив, а зарамнетото дно се наоѓа на 1 940 мив. Од северната страна циркот има мала челна морена од неколку метри височина. На дното се наоѓа периодично езеро со вештачки ископан истек. Мал дел од моренскиот материјал се наоѓа околу циркот, а поголемиот дел е таложен по долината на Брајчинска Река (Dimitrov, 2023) (види: слики 1 – 4).



Слики 1 – 4. Циркот „Дупка“ сликан во разни временски период од разни страни

#### Брајчински валов и моренски материјал

Валов или ледничко корито е долина по која се движел поранешниот ледник, денес речна долина на Брајчинска Река. Валовот кој е непосредно до циркот започнува на 2 000 мнв и се спушта до околу 1 620 мнв. Имено, валовот започнува на околу 500 метри јужно од циркот „Дупка“ (види: слики 5 – 8).

Валовот има правец на протегање југ – северозапад – север. Должината му изнесува над 2 км. Валовот е „школски пример“ на мала ледничка долина со попречен профил на латинските букви „V“ и „U“, со стрмни страни и со зарамнето дно. Широчина на валовот, во горниот дел изнесува 3 – 4 метри (најтесен), до над 50 метри (најширок) во долниот дел каде на неколку места се скреќава напластен моренски материјал. Длабочина на валовската долина, во горниот дел е 4 метри, во средишниот дел над 10 метри, а во долниот дел не може да се утврди заради пошуменост. Моренскиот материјал во средниот и долниот дел од валовот на одредени места е напластен. Брајчинска Река во долниот дел на валовот има направено мали меандри, а во најдолниот дел на три места се скреќаваат купишка од моренски материјал кој е покриен со вегетација (Dimitrov, 2023).



Слики 5 – 8: Валовот на Брајчинска Река, флувиоглацијални тераси и моренски наслаги сликани во разни временски периоди

Во пограничниот појас на Баба Планина и во атарот на село Брајчино има над 20 врва со височина од 2 000 и повеќе метри надморска височина (именувани, безимени и висински точки – коти). Станува збор за следните врвови: 'Ржана (2 334), Чуте (2 120), Балтан (2 117), Стол (2 131), Шкомби и Рофес (2 196), Лош Камен (2 081), Гавран (2 116), Марушица (2 097), Громо (2 105), Баба (2 301), Голема Грива (2 228), Мала Грива (2 192), Муз (2 350), Големо Врвче (2 003) и уште осум безимени врва и висински точки (2 292), (2 217), (2 216), (2 150), (2 093), (2 080), (2 009) и (2 007). Сите овие врвови и висински точки или коти се доста атрактивни за планинарите и други посетители и тоа заради одличните панорами. Во близка иднина, предлагаме на дел од нив да се изградат опремени видиковци.

Од овие врва се протегаат одлични панорами кон Преспанското Езеро (Големо Преспанско и Мало Преспанско), планината Галичица, северниот дел на планинскиот предел Баба со врвот Пелистер, се гледаат повеќе планини од Гриција и Албанија, а од врвовите Муз, Баба, Лош Камен, Шкомби и Рофес (карпи и громови) и 'Ржана, покрај кон Преспанската Котлина на запад се протега одлична панорама и кон Пелагониската Котлина на исток (види: слики 9 – 12); (види: карта 1).



Карта 1: Атрактивен простор за планинарење во јужниот дел на Баба Планина



Слики 9 – 12: Панорами од високите врвови во јужниот дел на Баба Планина

Други геоморфолошки природни атракции за посета од планинари и други се камењарите и високите карпи. Во пограничниот предел има неколку подолги **камењари** и тоа под врвот Цуце, Лош Камен, 'Ржана' и други уште неколку пократки камењари. Карактеристични **високи карпи** за качување и алпинизам регистрираме на месноста „Црвени Стени“ под врвот Цуце, карпи на гребенот „Гавран“, карпи на гребенот „Порта“, карпи

на месноста „Годема Грива“, карни јужно од „Големо Врвче“ и на други места.

## 2. Хидрографски објекти

Во оваа група на природни атрактивни мотиви за планинарење и посета на истите се следните хидрографски објекти:

Брајчинска Река, повремено ледничко езеро „Гавран“, две бари „Балтанска Бари“ 1 – „Поило“, Балтанска Бара 2, чешми, извори и помали реки.

### Брајчинска Река

Низ селото Брајчино тече бистра и богата со вода Брајчинска Река со должина од 20 км и сливно подрачје од 71,7 км<sup>2</sup>. Познати притоки на оваа река се: „Ржанска (долга 7 км), Балтан (5 км), Брезница (5 км) и други помали реки. Во сите речни корита, брзата вода формирала слапови и каскади. Во Брајчинска Река живее познатиот ендемски вид на проточна пастрмка „брајчинска пастрмка“ која живее во слатките води на оваа и на „Ржанска Река. На Брајчинска Река се изградени два рибника, во кои се одгледува поточна пастрмка. Реката има богат воден потенцијал и затоа се изградени две „мали хидроцентрали“ со вкупна моќ од 2 MWh (Петрушевски & Маркоски, 2014). Во горниот тек на Брајчинска Река се спрекаваат флувиоглацијални тераси, еден валов, моренски материјал наталожен на неколку места и еден цирк.

Во атарот на Брајчино има голем број извори и чешми (Шарена чешма, Ајдучка чешма, „Ржанска чешма и др.“).

### Планинско периодично глацијално-ледничко езеро „Гавран“

Според Василевски, вкупно во НП Пелистер се забележани и проучени 11 планински езера, од кои 4 се постојани, 3 се периодични, 3 се повремени, и едно кое повеќе не постои (Василевски, 2007).

Прво споменување на повремено езеро во најјужните делови на Паркот, но без конкретни меренја, се изнесени од страна на Димитров, В. Н.: „...во групата на повремени езера се четири кои имаат вода само за време натопењето на снегот во пролетните месеци... четвртото повремено езеро се наоѓа под гребенот Гавран. Езерото Гавран (1 960 мнв) се наоѓа во една мала циркна вдлабнатина која повремено е исполнета со вода“ (Димитров, 2008).

Пограничниот јужен појас на Баба Планина долг период беше забранет за посета и постојано надгледуван од погранична полиција. Од пред неколку години се создаде можност да се истражува овој пограничен простор меѓу РС Македонија и Р Греција.


Прво теренско истражување на најјужниот цирк во Македонија – на Баба Планина го прави Милевски, И.: „...На дното на циркот има мала локва со периодичен карактер, а истата во текот на пролетните месеци (при топење на снегот) достигнува длабочина до 20 – 30 см...“ (Милевски, 2019).

Во текот на 2020, 2021, 2022 и 2023 година во различни годишни периоди (пролет, лето и есен) подетално го истраживме целиот простор (циркот, валовот, езерото и другите релјефни форми).

Езерото кое периодично постои во циркот „Дупка“ има триаголна формата која наликува на гавранов клун, па од тука периодичното езеро го именуваме „Гавран“. До езерото може да се пристапи од неколку страни, но најдобар и најбрз е пристапот од село Брачино (пет часа одење) по шумски пат до месноста „Калојзана“, а оттаму по други шумски патеки и на крајот по тревен појас до крајната цел, циркното езеро (Димитров & Калаузи, 2022).

Езерото е оградено со моренски бедем, со најмала височина на северната страна од околу два метра, а источната странична морена има височина од околу четири метри и која постепено се спушта кон циркната вдлабнатина. Додека пак, западната странична морена е значително повисока и е дел од гребенот кој постепено се спушта кон циркната дупка. Во предниот, северен најнизок моренски бедем за време на Првата светска војна е прокопан канал за истек на водата. Езерото е периодично бидејќи се јавува во краток период од неколку месеци (мај – август) и тоа секоја година. Времетраењето на постоење на езерото зависи од количеството на снег во циркот. Доколку се затрупа каналскиот истек, тогаш езерото ќе биде постојано и поголемо со длабочина од околу еден метар (Dimitrov, 2023).

Од мерењата ги регистрираме следните вредности: западната страна има должина од 50 метри, источната од 52 метри, а јужната страна е долга 60 метри (со лаковиден изглед) (види: слика 13.) На северната страна се наоѓа вештачки ископан канал во должина од 10 м., и од кој езерската вода истекува. Обемот на езерото изнесува 162 м. Во езерото доминира водената површина, со максимална длабочина од 55 см. Температурата на воздухот во 16 часот е 18° C, а на водата 12° C (мерењата се направени на 24.5.2022 г.).



Слика 13: Димензион на периодично ледничко езеро Гавран

Бојата на водата во езерото е променлива и истата зависи од повеќе фактори. Бојата варира од темносина, преку зелена до кафена, и зависи од временската состојба (ведро, облачно), рефлексија на околнот простор (снег, вегетација), од длабочината (кога е подлабоко, бојата е посветла, а кога е поплитко, бојата е потемна), концентрација и присуство на барска вегетација (вегетацијата на водата ѝ дава темна боја). Наведените особини од година во година можат значително да отстапуваат, бидејќи се во тесна зависност од височината на снежната покривка, вриежите, видот и густината на вегетација (Димитров & Калаузи, 2022) (Види: слики 14 – 17).




Слики 14 – 17: Периодично ледничко езеро Гавран сликано во разни периоди

### Балтанска Бара

Во летните месеци на 2022 и 2023 година при нашето теренско истражување на самата гранична линија со Р Гrcија, помеѓу врвовите Балтан (2 117) и Цуце (2 120), на 1 950 мнв регистрираме две бари со малку вода. Ги именуваме како „Балтанска Бара 1 и 2“.

Првата, Балтанска Бара е поголема и наликува на мало периодично езеро и ја именуваме „**Поило**“, билејќи водата е поило – ја пијат коњи и друг дивеч. Барата има изглед на „круша“ со правец на протегање, исток – поширокиот дел и запад – тесниот дел. Во периодот на „посета“ малата бара беше во должина од 17,5 метри (цениме дека максималната должина достигнува до 19 метри), широчина 6,5 метри (максимална широчина до 8 метри), длабочина на водата околу 20 см (максимум до 30 см), обем од 38 метри (максимум 46 метри). Барата егзистира секоја година и тоа повеќе месеци и заради тоа ја ставаме во групата на мали периодични езера (види: слика 18 – 21).



Слики 18 – 21: Мало периодично езеро Поило, 1950 мнв

Покрај оваа „периодично езеро“ истраживме и уште ѕедена мала бара во форма на круг. Оваа бара, „Балтанска Бара 2“ во јуни 2023 година ги имаше следните димензии: 2 x 2 метри и длабочина од 30 см (види: слика 22 и 23).



Слики 22 – 23: Балтанска Бара 2

### 3. Други природни атракции и места за одмор и рекреација

Климатските услови во овој простор имаат карактеристики на планинска клима со студени и снежни зими.

Хидрографски овој простор им припаѓа на две сливни подрачја: јадранско и егејско. Главни реки, на јадранското сливно подрачје се Брајчинска, 'Ржанска, Балтанска и други, кои се вливаат во Преспанското Езеро. Во егејското сливно подрачје, поважни реки се: Драгошка, Кишавска, Граешка, Острецка и други помали кои се вливаат во Црна Река, во котлината Пелагонија.

Во просторот на истражување има повеќе извори и чешми: Шарена чешма, Ајдучка чешма, 'Ржанска чешма и други од преспанска страна, а од пелагониска страна се: Ѓорчева чешма, Буринча чешма, Влашка чешма и др. Теренот е богат со стара и висока дабова шума, чам, бор, молика и со планински лековите билки, папрат, планински треви и планински чај.

Во Брајчинска и 'Ржанска Река живее речна пастрмка и речен рак. Биолошкиот диверзитет на овој простор е значаен и тоа поради присуство на ендемични видови од растителниот свет, некои со меѓународно значење (молика, густа букова, дабова, ореова шума, елки, папрат итн.). Животинскиот свет е исто така разновиден и се одликува со специфична фауна (дива свиња, мечка, волк, лисица, зајак, елен, срна, дива мачка, рис, диви коњи, повеќе видови птици, речна пастрмка и др.).

Во пределот од над село Брајчино има многу шумски патеки кои се користат за планинарење, планински велосипедизам и сл. Во тој простор има и неколку **места за одмор**. Најпознатото место за одмор е „Калојзана“, богато со дабова шума, чам, бор, молика и др. Тука се наоѓа Шумска кука. Оваа кука, за жал, пред десетина години со паѓање на високо дрво е оштетена, и до денес не е реновирана и оставена е да се распаѓа. Целиот простор на Калојзана има одлични природни услови и доколку се уредни и изгради планинарски дом, ќе биде посакувано место за одмор и рекреација.

По течението на Ржанска Река на локација „Мост 1“ и „Мост 2“ поставени се клупи и маси за одмор. На истиот потег има една шумска кука, која подолго време е напуштена. На Брајчинска и Ржанска Река живее речна пастрмка и речен рак. Целиот шумски и тревен предел е дом на разновиден дивеч со услови за лов и риболов (види: слики 24 – 26).



Слики 24 – 26: Брајчинска Река, патокази и шумска кука во месност Калојзана

Конфигурацијата на теренот дава одлични можности за спортскијање, планинарење, алпинизам, планински велосипедизам, параглајдерство и други форми на спортски активности и рекреација. Погодни предели за скијање се просторите со поголема височина од 1 800 метри. Добри локации се на потегот: Марушица – Грмо; потоа Муз – Баба; Балтан – Гура; планински превој Резина – Гавран и други локации, сите со височини од околу 2 000 мин.

Места со одлични панорами се локациите на поранешните караули денес разурнати. Дел од нив можат да се обноват во места за одмор, а караулата 'Ржана' (1 960 мвн, со чешма и извори на 'Ржанска Река') може да се обнови во планинарски дом. Од оваа караула води патека и за нешто повеќе од еден час качување сте на врвот 'Ржана' (2 334 метри), од кој се протега прекрасна четиристрана панорама.

Исто така, одлични места за одмор и рекреација се просторите околу верските објекти, односно манастирот „Св. Петка“ (Брајчински манастир) и црквите „Св. Архангел“, „Св. Богородица“ и „Св. Илија“, сите во околината на село Брајчино.

Јужниот дел на Баба Планина, односно целиот атар на Брајчино го предлагаме како зона за планинарење, планински велосипедизам и параглајдерство. Додека пак, спротивната страна кон атарите на селата Драгаш, Кишава и Острец кон Пелагонија, и покрај природните услови за планинарење, слабо се посетувани од планинари и други посетители.

Во зоната на Брајчино, за планинарење и пешачење предлагаме десетина патеки и речиси исто толку патеки за планински велосипедизам и неколку локации за полетување со параглајдер. Десетината патеки се обележани со планинска маркација (види: tabela 1).

Во атарот на Брајчино има повеќе шумски патишта по кои може да се вози со планински велосипед, и тоа во шумската зона на пределот 'Ржана, Гавран, Калојзана, по текот на Брајчинска Река, 'Ржанска Река, реката Балтан и др., како и патеки од Брајчино до околните цркви: „Св. Атанас“ (0,5 км), „Св. Петка“ (0,7 км), „Св. Архангел“ (1,8 км), „Св. Илија“ (1,8 км) и „Св. Богородица“ (2 км) и кон други правци.

За полетување со параглајдер ги предлагаме следните локации: Марушица (2 080 м), Стол (2 131 м), Големо Врвче (2 003 мвн), сите со полетување кон Преспанската Котлина, а слетување во Брајчино, Љубојно, Долно Дупени, камп-населба Крани, летувалиште Сливница, летувалиште Претор и други места на брегот на Преспанското Езеро.

Сите наведени мотиви и активности за планинска и друга рекреација ќе бидат реалност и за странските посетители од Република Грција, доколку посокро се изгради граничниот премин „Маркова Нога“ на Преспанското Езеро, меѓу РС Македонија и Р Грција.

Табела 1: Маркирани планинарски патеки и патеки за планински велосипедизам

Планинарски маркирани патеки	Маркирани патеки за планински велосипедизам
Село Брајчино – Брајчинска Река – 'Ржанска Река – шумска кука Калојзана (8 км)	Село Брајчино – шумска кука Калојзана (8 км)

Село Брајчино – Брајчинска Река – 'Ржанска Река – шумска кука Калојана – Брајчинска Река – планинско езеро Гавран (14 км)	Село Брајчино – Голема Грива – Орлови Бари – Големо Езеро (15 км)
Село Брајчино, 1 000 мив – Брајчинска Река – 'Ржанска Река – шумска кука Калојана – Брајчинска Река – планинско езеро Гавран – врв 'Ржана 2 334 мив (18 км)	
Село Брајчино, 1 000 мив – Брајчинска Река – 'Ржанска Река – планински предел 'Ржана – 'Ржанска Река – разурната караула 'Ржана (12 км)	
Село Брајчино, 1 000 мив – Брајчинска Река – 'Ржанска Река – планински предел 'Ржана – 'Ржанска Река – разурната караула 'Ржана – врв 'Ржана, 2 334 мив (16 км)	
Село Брајчино – манастир „Св. Петка“ – врв Цуце, 2 120 м (5 км)	
Село Брајчино – манастир „Св. Петка“ – врв Балтан, 2 117 м (7 км)	
Село Брајчино – манастир „Св. Петка“ – врв Стол, 2 131 м (9 км)	
Село Брајчино – Голема Грива – Орлови Бари – Големо Езеро (14 км)	
Село Љубојно 910 мив – манастир „Св. Петар и Павле“ – врв Цуце (7 км), а од таму преку разурнатата караула Цуце – врв Балтан (11 км) – разурната караула Балтан – врв Стол, 2 131 мив (12 км) – разурната караула 'Ржана (14 км) – врв 'Ржана, 2 334 мив (18 км)	
Село Долно Дупени, 900 мив – црква „Св. Богородица“ – разурната караула Пелистер – врв Цуце, 2 120 мив (7 км), а од таму преку разурната караула Цуце – врв Балтан, 2 117 мив (11 км) – напуштена караула Балтан – врв Стол, 2 131 мив (12 км) – разурната караула 'Ржана (14 км) – врв 'Ржана, 2 334 мив (18 км).	

#### Заклучок со предлог

Сите податоци одат во прилог дека јужниот дел на Баба Планина има одлични природни услови за планинарење. За планинарите и другите авантуристи, привлечни за посета се: геолошките, геоморфолошките, хидрографските и биогеографските природни ресурси. Посебно атрактивни се над 20 високи врвови од над 2 000 мив, потоа планинските периодични езера „Гавран“ и „Поило“, изворите, чешмите, реките Брајчинска, 'Ржанска, камењарите, флувиоглацијалните долини, разновидниот биодиверзитет итн.

Во споменатиот планински дел нема планинарски дом, што е голем недостаток за развој на планинарството, а со тоа и на планинскиот туризам.

За подобро и поборганизирано планинарење, препорачуваме Општина Ресен што посокор да иницира формирање на локално планинарско спортско друштво. Бидејќи општината има одлични природни услови за планинарење и бидејќи на нејзина територија има три планини: на исток Баба Планина (2 601 м), на север, Бигла (1 935 м) и на запад, Галичица (2 134 м), а нема планинарски дом.

Затоа, за развој на планинарството и планинскиот туризам, препорачуваме Општина Ресен во соработка со ЈП „Македонски шуми“ и Националните паркови „Пелистер“ (1948 г.) и „Галичица“ (1958 г.) да изгради планинарски домови на Баба Планина, Галичица и Бигла. Во меѓувреме, Федерацијата на планинарски спортови на Македонија (ФПСМ) на членовите на новото планинарско друштво што општината треба да иницира да биде формирано, да организира обука за планинарење, за обележување на патеки и за локални планински водичи.

#### **ATTRACTIVE MOTIVES FOR HIKING IN THE SOUTHERN PART OF BABA MOUNTAIN**

*Nikola V. Dimitrov and Viktor Kalauzi*

##### **Conclusion with suggestion**

All data points to the fact that the southern part of Baba Mountain has excellent natural conditions for hiking. For mountaineers and other adventurers, attractive to visit are: geological, geomorphological, hydrographic and biogeographic natural resources. Especially attractive are more than 20 high peaks of over 2000 m above sea level, then the periodic mountain lakes "Gavran" and "Poilo", the springs, fountains, the Brajcinska, Rzanska rivers, the stone mountains, the fluviglacial valleys, the diverse biodiversity, etc.

There is no mountain lodge in the mentioned mountain area, which is a big drawback for the development of mountaineering, and thus mountain tourism. For better and more organized mountaineering, we recommend the municipality of Resen to initiate the formation of a local mountaineering sports association as soon as possible. Because the municipality has excellent natural conditions for mountaineering because there are three mountains on its territory: in the east Baba Planina (2601 m), in the north, Bigla (1935 m) and in the west, Galichica (2134 m), and there is no mountain lodge.

Therefore, for the development of mountaineering and mountain tourism, we recommend that the Municipality of Resen in cooperation with PE "Macedonian Forests" and the National Parks "Pelister" (1948) and "Galichitsa" (1958) should build mountain lodges on Baba Planina, Galichitsa and Bigla. In the meantime, the Federation of Mountaineering Sports of Macedonia (FPSM), for the members of the new mountaineering society that the municipality should

initiate to be formed, to organize training for mountaineering, for trail marking and for local mountain guides.

### **Литература и други извори**

1. Топографска карта Битола (781) и Лерин (831) со размер 1:100.000 ВГИ Београд, 1987 година.
  2. Топографска карта Лерин I, размер 1:50.000. Војногеографски институт Београд, 1971 година.
  3. Василески Драган (2006): Пелистерски езера, монографија, Скопје.
  4. Димитров В. Н. (2008): Природно-географски одлики, Национален парк „Пелистер“ – монографија, 80 години, Јавна установа национален парк „Пелистер“, Битола.
  5. Милевски, Ивица (2019): Циркот Рупа, најјужниот цирк во Македонија.
- ИГЕОГРАФИЈА, Чудесна Македонија, 26.10.2019 година.  
<https://www.igeografija.mk/Portal/?p=10011>, пременено 10.8.2022 г.
6. Димитров, В. Никола, Калаузи, Виктор (2022), Периодично-ледничко езеро „Гавран“ Пелистер – Баба Планина, географски разгледи, број 54–55, Македонско географско друштво – Скопје.
  7. Димитров, В. Никола (2021): Планински туризам, УГД – Штип.
  8. Дичичев Евгенија, Атанасов Петар (2001): Високите планини во Република Македонија, планинарски водич, Мултиграф, Скопје, 2001 г.
  9. Марковски Благоја, Димитров В. Никола (2005, 2013): Планинско-туристичка карта, Баба Планина со Пелистер, Планинарско-туристичка карта, размер 1:50.000, Геомап, Скопје.
  10. Зборник на трудови (2002). Научна мисла IV, Материјали од научниот собир „Пелистер и можности за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села“, 24.11.2001, ДНУБ, Битола.
  11. Група автори. Монографија со спомен албум за село Герман, Преспанско, Скопје, 1979 г.
  12. Крајчевски Мичо Ј. Митре (1998): Неуништливи корени – Преспа во минатото и сегашноста, Скопје.
  13. Димитров В. Никола (2022): Планинарски спортски клуб „Горѓи Наумов“ – Битола, Битола.
  14. Димитров В. Никола, Калаузи Виктор (1992): Уште нешто за трагите од фосилиниот глацијален релјеф на Пелистер, Зборник на трудови 10–11, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија – Битола.
  15. Јовановски Владо (2005), Населбите во Преспа, Скопје.
  16. Илија Петрушевски, Благоја Маркоски (2014), Реките во Република Македонија, Скопје.
  17. Зборник на Националниот парк „Пелистер“, 1959 г.
  18. Зборник на симпозиумот за моликата 2 – 6.IX.1969, Битола, 1970 г.
  19. Пелистер 50 години Национален парк „Пелистер“, 1998 г. Битола (1–48)
  20. Пелистер – стручна монографија, 60 години НП „Пелистер“, 2008 г.
  21. 70 години Национален парк „Пелистер“, Битола, 2018 г.
  22. Просторен план за подрачјето на Националниот парк „Пелистер“, Скопје, 1986 година.
  23. План за управување со Национален парк „Пелистер“, додаток, Скопје – Битола, 2006 г.
  24. Просторен план на Национален парк „Пелистер“ 2016 – 2030, нацрт-план – Скопје, 2017 г.

25. Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Metodijeski, Dejan and Josheski, Dushko (2016) *Valorization of the Pelister National Park (Macedonia) for hiking, sport, education and recreational tourism*. International Scientific Journal Turizam (ISJT), 20 (3). pp. 141–152. ISSN 1450–6661 / 1821–1127 (Online)
26. Dimitrov, Nikola (2023) *Нови природни мониторинг за туристичко-планинска рекреација во Ѓеменот дел на националниот парк „Пелистер“*. In: Шеста меѓународна научна конференција, 19 May 2023, Stip, North Macedonia. 142–169
27. Теренско истражување во 2020, 2021, 2022 и 2023 година

Интернет веб-страници:

- <https://katastar.gov.mk/OSSP/> преземено 25.7.2023.  
<https://mk.wikipedia.org/wiki/Брајчино> преземено 28.6.2023 г.  
<https://fossmp.katastar.gov.mk/OSSP/> преземено 10.6.2023 г.,  
<https://www.fpsm.org.mk> преземено 28.8.2023 г.,  
<https://planinarskipateki.mk>, преземено 3.9.2023 г.,  
<https://makpetrol.com.mk/planinari/TopoMaps.asp> преземено 8.9.2023 г.

**Издавач**

Пелагонски културно-научни средби – Новаци

**За издавачот**

д-р Весна Калпаковска

**Пелагонски културно-научни средби**

**Зборник на трудови**

**Новаци 2023**

**Компјутерска подготвка**

д-р Весна Калпаковска

**Техничко уредување**

д-р Весна Калпаковска

**Фотографија на корица**

Црква Св. Великомаченик Димитрија, с. Врањевци

**Автор на фотографија**

Божин Андоновски

**Печати**

Графо Пром - Битола

**Тираж**

100 примероци



**ISBN 978-608-66686-6-2**